



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Сабота, 22 август 1959
Скопје

Број 27

Год. XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

Огласен дел

КОНКУРСИ

СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НР МАКЕДОНИЈА

распишува

КОНКУРС

за работното место РЕФЕРЕНТ ПО СТОЧАРСТВО

Услови: завршен земјоделско-шумарски факултет и најмалку 3 години служба во истата гранка.

Молбите се предаваат во Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет на НРМ — Скопје, во рок од 15 дена по објавувањето на овој конкурс. (1580)

На основа чл. 224 т. 4 од Законот за јавните службеници и Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на слободните места со наставен и воспитен персонал во училиштата и другите воспитни установи кои не се пополнети по првиот редовен конкурс и Заклучокот на Советот за просвета, Секретаријатот за просвета и култура на НО на Битола околина

објавува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕБНАТА 1959/60 ГОДИНА ЗА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА:

I. Учителска школа „Браќа Миладиновци“ — Битола:

1. професор по предметот физика
2. професор по предметот ликовна уметност
3. професор, наставник или стручен учител за предметот музика

II. Ветеринарно училиште — Битола:

1. професор по предметот француски и латински јазик
2. професор или наставник за предметите математика и физика
3. професор за предметот историја
4. двајца професори ветеринари

III. Училиште за медицински сестри — Битола:

1. директор на училиштето — лекар или медицинска сестра со над 10 години пракса
2. професор или наставник за предметите математика, физика и хемија
3. тројца инструктори — медицински сестри
4. професор за предметот македонски јазик
5. професор за предметите француски и латински јазик

IV. Земјоделско училиште — Битола:

1. професор или наставник по предметот математика и физика
2. професор, наставник или стручен учител по предметот фискултура

V. Индустриско училиште со практична обука — Битола:

1. професор или наставник по предметот македонски јазик
2. професор или наставник по предметот математика
3. наставник по предметот механичка технологија и машинска енциклопедија
4. наставник по предметот техничко цртање и машински елементи

Услови за Индустриска школа:

Под 1 и 2 — филозофски факултет или ВПШ; под 3 и 4 завршена ВСПШ одсек за теоретска настава или машински техничар со 5 години практика.

VI. Тутунско училиште — Прилеп:

1. професор или наставник по математика и физика
2. професор — инженер агроном со тутунска стручност
3. професор по македонски јазик
4. професор или наставник по француски јазик

Услови:

За работните места под I — 1, 2 и 3; II — 1, 2 и 3; III — 2, 4 и 7 — факултетска спрема. За работните места под I — 4; II — 2; III — 2 завршена ВПШ, соодветна група. За работните места под I — 4 завршено средно музичко училиште и 5 години практика. За работните места под II — 4 завршен ветеринарен факултет. За работните места под III — 2 завршено медицинско училиште и 3 години практика во струката. За работните места под IV — 3 и 4 завршено средно земјоделско училиште, со над 3 години практика во струката.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — БИТОЛА

I. Гимназија „Јосип Броз — Тито“ — Битола:

1. професор по француски јазик
2. професор по географија
3. професор по математика
4. двајца професори по физика
5. професор за руски, англиски или германски јазик

II. Економско училиште „Јане Сандански“ — Битола:

1. професор за технологија
2. професор по книговодство
3. професор по француски јазик
4. професор по историја

III. Осумгодишно училиште „Трифун Пановски“ — Битола:

1. учител — дефектолог

IV. Основно училиште „Гоце Делчев“ — Битола:

1. наставник по француски или руски јазик
2. учител — дефектолог

V. Основно училиште „Даме Груев“ — Битола:

1. двајца наставници по француски или руски јазик
2. наставник по запознавање со природата
3. наставник по физика со математика

VI. Основно училиште „Тодор Ангелески“ — Битола:

1. наставник по француски или руски јазик
2. наставник по српско-хрватски јазик

VII. Основно училиште „Стив Наумов“ — Битола:

1. наставник за математика и физика

VIII. Основно училиште „Кирил и Методи“ — Битола:

1. наставник по физика
2. наставник по географија

IX. Основно училиште „Никола Тесла“ — Битола:

1. двајца основни учители за турски наставен јазик
2. наставник за историја и географија на турски наставен јазик

X. Училиште за ученици во стопанството — Битола:

1. наставник по група дрводелски предмети
2. наставник по фискултура

XI. Работнички универзитет — Битола:

1. еден професор за катедрата економско образование

Услови:

За местата — наставник и професор: соодветна стручна спрема.

Предност имаат лица со положен стручен испит

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — ПРИЛЕП

I. Гимназија „Мирче Апев“ — Прилеп:

1. професор по француски јазик
2. професор по математика
3. професор по физика
4. професор по историја на музиката

5. професор по историја на уметноста и цртање
6. професор по фискултура

II. Економско училиште — Прилеп:

1. наставник по стопанска математика
2. наставник по книговодство
3. наставник по кореспонденција, стенографија и дактилографија

III. Училиште за ученици во стопанството — Прилеп:

1. наставник по математика
2. наставник по политичка економија
3. наставник по метална технологија
4. наставник по фискултура
5. наставник по дрвна технологија

IV. Основно училиште за образование на возрасните — Прилеп:

1. наставник по географија и историја
2. наставник по математика

V. Основно училиште „Рампо Левката“ — Прилеп:

1. наставник по математика
2. двајца наставници по француски јазик
3. наставник по српски јазик
4. наставник по ликовно воспитание
5. наставник по фискултура
6. наставник по техничко образование

VI. Основно училиште „К. Рацин“ — Прилеп:

1. наставник по француски јазик
2. наставник по српски јазик
3. наставник по математика

VII. Основно училиште „Добре Јовановски“ — Прилеп:

1. наставник по француски јазик
2. наставник за српски и руски јазик

VIII. Основно училиште „Браќа Миладиновци“ — Прилеп:

1. наставник по македонски јазик
2. двајца наставници по француски јазик

IX. Основно училиште — с. Мало Коњари:

1. двајца наставници по македонски јазик
2. наставник по српски јазик
3. наставник по француски јазик
4. наставник по историја
5. наставник по географија
6. наставник по биологија
7. наставник по физика и хемија

X. Други училишта:

1. двајца учители за основна настава за училиштето „Климент Охридски“ — Прилеп
2. учител за основна настава за училиштето „Гоце Делчев“ — Прилеп
3. учител за основна настава за училиштето „К. Гаврилоски“ — Прилеп
4. учител за училиштето во село Волково

XI. Основно училиште во формирање — Прилеп:

1. наставник по српско-хрватски јазик
2. двајца наставници по француски јазик
3. двајца наставници по историја и географија

4. двајца наставници по математика и физика
5. наставник по цртање
6. наставник по музика
7. стручен учител по физкултура
8. учител за нижките одделенија

ЗАВЕЛЕШКА: Молбите за ова училиште да се доставуваат до Училиштето „Браќа Миладиновци“ во Прилеп.

ХП. Работнички универзитет — Прилеп:

1. шеф на катедрата за општествено економско образование
2. шеф на катедрата за стручно техничко образование

Услови:

За сите професорски места завршен факултет соодветна група. За наставничките места завршена ВПП — соодветна група и положен стручен испит.

За работните места во градот стан не е обезбеден.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — КРУШЕВО

I. Основно училиште „Никола Карев“ — Крушево:

1. учителка за забавиште
2. учител за нижките одделенија
3. наставник по историја и географија
4. наставник по математика и физика
5. наставник по француски јазик

II. Основно училиште — с. Долно Дивјаџи:

1. управител на училиштето со завршена ВПП романска група
2. наставник по историја и географија

Услови:

За наставниците — завршена ВПП или учителска школа и практика во вишите одделенија, со положен стручен испит.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — ДЕМИР ХИСАР

I. Основно училиште — с. Мургашево:

1. наставник по француски јазик
2. наставник по српски јазик
4. наставник по географија

II. Основно училиште во с. Жван:

1. наставник по француски јазик и други комбинирани предмети

III. Основно училиште — с. Смилево:

1. управител на училиштето
2. наставник по француски јазик
3. наставник по македонски јазик
4. наставник по физика и хемија

Услови:

За сите наставнички места завршена ВПП или учителско образование со над 5 години практика по соодветниот предмет.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — ТОПОЛЧАНИ

I. Основно училиште — с. Тополчани:

1. наставник по математика
2. наставник по биологија
3. наставник по физичко воспитание
4. наставник по физика, хемија и домаќинство

II. Основно училиште — с. Добрушево:

1. наставник по историја и географија
2. наставник по математика
3. наставник по француски јазик

III. Основно училиште — с. Ивањевци:

1. управител на училиштето — со ВПП или учител со над 3 години управителска пракса
2. наставник по географија
3. наставник по француски јазик
4. наставник по македонски и српски јазик

Услови:

За наставниците во вишите одделенија завршена ВПП или учителска школа со положен стручен испит и најмалку 3 години практика во вишите одделенија.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — БИСТРИЦА

I. Основно училиште „Мирче Ацев“ — с. Бач:

1. управител на училиштето — со завршена ВПП
2. наставник по руски јазик
3. наставник по физика и општо техничко образование
4. наставник по биологија

II. Основно училиште — с. Буково:

1. наставник по математика
2. наставник по француски јазик

III. Основно училиште — с. Велушина:

1. двајца наставници по математика и физика
2. наставник по македонски јазик

Услови:

За наставниците на работните места во с. Бач завршена ВПП или учителска школа. За Буково и Велушина завршена ВПП или учителска школа и 5 години практика по соодветниот предмет во вишите одделенија и положен стручен испит.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — ДИХОВО

I. Основно училиште — с. Дихово:

1. наставник по македонски јазик

II. Основно училиште — с. Цапари:

1. управител на училиштето
2. наставник по музика и хор

III. Основно училиште — с. Гавато:

1. наставник по биологија
2. наставник по музика и хор
3. наставник по цртање и земјоделие

IV. Основно училиште — с. Рамна:

1. наставник по математика и физика
2. наставник по музика, домаќинство и цртање

Услови:

За сите наставнички работни места завршена ВПП или учителска школа, положен стручен

испит и подолга практика по предметот во вишите одделенија.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — НОВАЦИ

I. Основно училиште — с. Новаци:

1. управител на училиштето — со ВПП и над 3 год. служба или учител со стручен испит и над 8 год. стаж
2. наставник по француски јазик

II. Основно училиште — с. Дедебалци:

1. управител на училиштето

У с л о в и:

За работните места под I — 1 и 2; II — 1 — завршена ВПП соодветна група или соодветно стручно училиште.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — МАРИОВО

I. Основно училиште — с. Витолиште:

1. наставник по македонски и српски јазик
2. наставник по француски јазик
3. наставник по математика и физика
4. наставник по биологија и хемија

II. Основно училиште — с. Старавина:

1. наставник по македонски и српски јазик
2. наставник по француски јазик
3. наставник по биологија и хемија
4. наставник по математика и физика

У с л о в и:

За сите наставнички места завршена ВПП или учителска школа со над 5 години пракса од кои најмалку 3 години да го предавал соодветниот предмет во вишите одделенија.

На кандидатите што ќе бидат примени по овој конкурс, покрај бесплатниот стан и огрев ќе им се исплаќа одделен додаток за работа под тешки услови спрема Одлуката на Извршниот совет на НРМ.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — КРИВОПАШТАНИ

I. Основно училиште — с. Кривопаштани:

1. наставник по српскохрватски јазик
2. наставник по математика
3. наставник по физика
4. наставник по географија
5. наставник по физика

II. Основно училиште — с. Обршани:

1. наставник по македонски јазик
2. наставник по македонски и српски јазик
3. наставник по француски јазик
4. наставник по историја и географија
5. наставник по биологија

III. Основно училиште — с. Бучин:

1. наставник по македонски и српскохрватски јазик
2. наставник по математика
3. наставник по биологија
4. наставник по историја и географија

У с л о в и:

За сите наставнички места завршена ВПП или учителска школа со положен стручен испит и повеќегодишна пракса по соодветниот предмет.

НАРОДЕН ОДБОР НА ОПШТИНА — КУКУРЕЧАНИ

I. Основно училиште — Кукуречани:

1. управител на училиштето со завршена ВПП и положен стручен испит
2. наставник по македонски јазик
3. наставник по биологија
4. наставник по географија

II. Основно училиште — с. Могила:

1. управител на училиштето со завршена ВПП и 2 години пракса или учителска школа, положен стручен испит и 3 години практика на управителска должност
2. наставник по француски јазик
3. наставник по биологија
4. наставник по музичко воспитание

III. Основно училиште — с. Црноец:

1. наставник по биологија
2. наставник по француски јазик

У с л о в и:

За сите наставнички места завршена ВПП или учителска школа и положен стручен испит.

О П Ш Т И У С Л О В И

Кандидатите што ќе конкурираат на објавените празни места со молбите да се обраќаат до школските одбори на соодветните училишта.

Кон молбата да се приложат следните документи:

1. податоци за движењето во службата и документи со кои се потврдуваат причините поради кои се бара примањето на служба;
2. документи за школски, односно стручни квалификации;
3. препис од оценките — карактеристиките за работа во последните две години, доколку не се бара прво назначување;
4. одобрение од органот надлежен за назначување дека има право да конкурира;
5. сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Во молбата треба да биде наведена точната адреса на борањето на кандидатот во времето од 20 до 30 август 1959 година.

Рокот за пријавување на конкурсот е 25 август 1959 година.

Од Секретаријатот за просвета и култура
на НО на Битолска околија — Битола
(1582)

СООПШТЕНИЕ

Конкурсната комисија на Државниот секретаријат за правосудна управа на НРМ, ја продолжува важноста на Конкурсот за пополнување на работните места на стручни соработници-приправници и референти — во судовите на НРМ, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 11 од 3 април 1959 година, до пополнувањето на работните места. (1581)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-6697/1 од 4 јуни 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Јеринчев Драгољуб, роден на 7 мај 1933 година во град Скопје, од родители: татко Јеринчев Филип и мајка Јеринчева Веса, род. Палашева, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Ефтимов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (122)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-24761/5—1958 од 24.VII.1959 година, ја одобри промената на роденото име на Нешовска Вангелија, родена на 7.XII.1947 година во село Сопот, Титоввелешка околина, од татко Башлиев Велин и мајка Башлиева, род. Камчева Марија, а усвоена од Нешовски Трајко и Викторија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Фиља**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (123)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-10819/1 од 21 јули 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петрески Душан, од гр. Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 154, роден на ден 20 август 1927 година во село Варош, Битолска околина, од татко Петрески Вукашин и мајка Донка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Аноски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (126)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-12155/1 од 1 август 1959 година, ја одобри промената на роденото име на Бучиковски Иван, од Битола, ул. „Ловчанска Корија“ бр. 13, роден на ден 23 јуни 1939 година во село Единаковци, Битолска околина, од родители: татко Бучиковски Пејко и мајка Бучикова, род. Дамјановска Цвета, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Горги**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (127)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-10974/1 од 25 јули 1959 година, ја одобри промената на роденото, име на Недањовска Златка, родена на 25 ноември 1952 година во град Скопје, од татко Недањовски Горче и мајка Недањовска Костадина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Снежана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (128)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението број 12-10337/1 од 24 јули 1959 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Петровски Стефан, роден на 4 јули 1931 година во Драговита, Пиротска околина, НР Србија, од татко Петровски Иван и мајка Иванка, така

што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Зиглин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (129)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Гуца Пецева Ромова, од Скопје, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 17а, подаде тужба за утврдување постоење на брак против Пеце Тошев Ромовски, од с. Горничево, Леринско, а сега во неизвесност.

Се повикува тужениот Пеце Тошев Ромовски, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде определен привремен старател, кој ќе го застапува на расправата на негови разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 497/59.

(123)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Радојка Стојкова, родена Маркова, од Битола, булевар „1 мај“ бр. 323, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Асен Стојков, од Битола, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави во судот или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе му биде одреден застапник по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 238/59.

(124)

ОКРУЖЕН СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

Окружниот суд во гр. Титов Велес во правната работа на тужителката Гогова Дана, од гр. Титов Велес, против тужениот Никола Гогов, од с. Тресино, Егејска Македонија, сега во Полска со непознато место на живеење, подигна постапка за утврдување и развод на брак. Поради тоа на тужениот му го постави за привремен застапник лицето Орлан Танев, судијски приправник при Околинскиот суд во гр. Титов Велес, бидејќи врз основа на чл. 77 точ. 4 од ЗПП местожителството на тужениот е непознато и нема полномошник.

Поставениот привремен застапник ќе го застапува тужениот по горе наведената правна работа сè додека тужениот или неговиот полномошник не се јави на судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека е поставен старател.

Од Окружниот суд во Титов Велес, Г. бр. 69/59.

(116)

ОКОЛИСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд се води постапка за поништување на загубениот чек бр. 72530 од 16.V.1959 година, на сума од 30.000 динари, издаден од Комуналната банка во Битола, на име Јован Шутевски од Битола, по сметка 806-70-3517-26972/2.

Се поканува секој што го поседува овој чек да го извести судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во противно чекот ќе се прогласи за неважен.

Од Околинскиот суд во Битола, Р. бр. 1134/59.
(121)

ОКОЛИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Полицата бр. V 104.827 на 13.500 динари, издадена од Државниот осигурителен завод во Прилеп, жиро сметка 806—73 од 1.XI.1947, на корисникот Методија Качкиноски, од Прилеп, се огласува за неважна.

Од Околинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 161/59.
(117)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 386, страна 1041 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината „Саат Кула“ — Скопје број 3367 од 31.III.1959 година Претпријатието за промет со месо и производи од месо „Љуботен“ — Скопје е ставено под редовна ликвидација. За ликвидирање на редовната ликвидација се назначени: Спиро Гуровски, службеник во Задружната штедилница, и Саздовски Благоја, службеник во Комуналната банка во Скопје, сметано од 31.III.1959 година. Тие претпријатието ќе го потпишуваат.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 428/59.
(1263)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 108 на страна 425 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Иван Сливков“, со седиште во с. Паликура, Титоввелешко. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка на земјоделски производи и нивна доработка;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. изградба на плантажен овоштарник и лозарство;

10. сточарство;

11. трговија (отворање на продавници за снабдување на членството со најпотребните индустриски стоки).

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Градско бр. 01—2746/1 од 5-XI-1958 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Костов Цандо, Милан Стојанов, Манојло Недов, Димов Цандо, Настов Никола, Бошко Димов и Димитриев Митре, управник на задругата. Задругата ќе ја потпишуваат Димитров Николов Митре, управник на задругата, и Димов Цандо.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 868/58.
(110)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 109 на страна 431 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Младина“, со седиште во с. Габрово — Титоввелешко. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродуктивен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. дрварење на големо и мало и правење промет со дрвен јаглен;

10. трговија со колонијални стоки.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 4609 од 15-XI-1958 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Јаневски Ј. Павле, Стоев Н. Методи, Ташков Д. Стамко, Ристовски С. Ристо, Несторов Тодор, Несторов Т. Петар и Петров А. Петар, претседател на управниот одбор. Задругата ќе ја потпишуваат Ристо С. Ристоски, в.д. управник, и Петров А. Петар, претседател на управниот одбор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 854/58.
(111)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните

под рег. бр. 584 на страна 295 е запишано под фирма: Трговско претпријатие на мало „Младост“, со седиште во с. Бутел, Скопско. Предмет на работењето на претпријатието е: продажба на колонијални, прехранбени, текстилни, кинкалериски, стакларски, парфимериски и железарски производи, алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Бутел бр. 3369/1 од 4-XI-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува Горѓи Зафировски, директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 979/58. (143)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 221 на страна 719 е запишана под фирма: Занаемчиска саатчиско-кујундиска задруга „Лонжин“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на задругата е: производство на сите видови кујундиски производи, кујундиско-саатчиски услуги и продажба на саати.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 17599 од 17-XII-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Петар Пачковски, в.д. раководител, и Александар Петковски, заменик раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 956/58. (163)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 42 на страна 63 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Црвено знаме“ — с. Бељаковце — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на месо и производи од месо.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Црвено знаме“, с. Бељаковце, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 12694 од 4-XI-1957 година.

Раководител на продавницата е Никола Спасовски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1047/58. (164)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 586 на страна 307 е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Илинден“, со седиште во с. Петровец — Скопско. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на големо и мало со мешани индустриски стоки, набавка на жива стока, клање на истата и снабдување на населението од општината Петровец со месо и производи од месо, промет на мало со млеко и производи од млеко, промет на големо и мало со брашно, чистени производи, укажување услуги со печење на леб и друго, како и преработка на брашно за леб и белци печива, промет на мало со овошје и зеленчук.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Петровец бр. 04—6410/1 од 29-XII-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Мино С. Георгиевски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1040/58. (166)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 257 на страна 865 е запишана под фирма: Кланица, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на кланицата е: колење на добиток.

Кланицата е основана со решението на Народниот одбор на општината Тетово бр. 01—12280 од 1-XII-1958 година.

Кланицата ќе ја потпишува в.д. директорот Круме Гринчаровски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 915/58. (168)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 570 на страна 203 е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Скопски метал“ — Продавница бр. 2 во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со железарски, метални, технички и електротехнички материјали, алат, музички инструменти, водоинсталатерски материјали, намештај, велосипеди, машини за шиење и прибор и градежен материјал.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 13287 од 21-XI-1958 година.

Раководител на продавницата е Алексовски Ристов Миле. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 16/59. (173)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-XII-1958 година под рег. бр. 1 на страна 157 е запишана под фирма: Фабрика за целулоза и хартија во изградба, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на фабриката е: студии и истраги во врска со изградбата на фабриката; изработување инвестициони програми и проекти за изградба објектите на фабриката; изведување работи за изградба на фабриката; издига кадри потребни за фабриката; презема и други работи и мерки што се во непосредна врска со изградбата на фабриката.

Фабриката е основана со решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 01—5357/1 од 24-XI-1958 година.

Фабриката ќе ја потпишуваат Манов Алексов Наум, директор, и Трајковски Александар, службеник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 227/58. (196)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10-XI-1958 година под рег. бр. 1 на страна 156 е запишана под фирма: Производна занаетчиска шивачка задруга „Пролетер“, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на задругата е: производство на конфекциона облека од сите видови и димензии; укажување услуги на заинтересираните стопански организации и други потрошувачи за изработка на конфекциона облека, услуги на индивидуалните потрошувачи за изработка на машка и дамска облека, рачно и машинско плетење на разновидна облека, како и изработка на разни декоративни предмети од текстил; трукирање (копирање) разни шари на платнена подлога и везење; крпење облека и чорапи и производство на јоргани и душеци.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 01—777/1 од 18-X-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Спасов Марко, раководител, и Горелова Анастасија, член.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 209/58. (197)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-X-1958 година под рег. бр. 1 на страна 155 е запишана под фирма: Печатница и книговезница „Младост“, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на печатницата е: печатарски услуги (печатење на разни обрасци и поврзување на разни книги).

Печатницата е основана со решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 04—6738 од 30-IX-1958 година.

Печатницата ќе ја потпишуваат Ташковски Ѓорѓиев Мијалчо, раководител, и Ефремов Димитров Тодор, книговодител.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 196/58. (198)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8-X-1958 година под рег. бр. 1 на страна 267 е запишано под фирма: Производително лозаро-овоштарско стопанство „Слобода“, со седиште во с. Василево — Штипско. Предмет на работењето на стопанството е: производство на грозје и овошје.

Стопанството е основано со решението на Народниот одбор на општината Василево бр. 01—1554/1 од 7-IV-1958 година.

Стопанството ќе го потпишува в.д. директорот Цветковиќ Благој.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 194/58. (206)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IX-1958 година под рег. бр. 1 на страна 266 е запишана под фирма: Станбена задруга „Нов живот“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на задругата е: изградба на нови станбени згради, поправка и одржување на станбените згради, производство на секаков вид градежен материјал за потребите на задругата, изведува секаков вид

занаетчиски работи за потребите на задругата во врска со изградувањето и одржувањето на станбените згради.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 1405 од 14-11-1958 година.

Со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 1405 од 28-III-1958 година за претседател на станбената задруга е назначен Бацаков Никола, од Струмица, кој е овластен задругата да ја потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 175/58. (207)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1-VIII-1958 година под рег. бр. 1 на страна 152 е запишан под фирма: Занаетчиски дуќан — фурна „Дермен Чифлик“, со паушална пресметка, со седиште во населбата „Македонка“ — Штип. Предмет на работењето на дуќанот е: занаетчиска дејност — услуги (печење на леб).

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Штип бр. 05—7205 од 21-VII-1958 година.

Дуќанот ќе го потпишува и претставува раководителот Митко Петров Стојанов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 158/58. (219)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-VIII-1958 година под рег. бр. 1 на страна 154 е запишан под фирма: Детски ресторан „Трезвена младост“, со седиште во Штип. Предмет на работењето на ресторанот е: продажба на млеко и млечни производи, изработка на печива и нивна продажба, продажба на безалкохолни пијалоци и овошни сокови.

Ресторанот е основан од Општинскиот одбор на Југословенскиот црвен крст — Штип, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Штип бр. 05—10680-62 од 19-VIII-1958 година.

Ресторанот ќе го потпишува и претставува Николовски Анче.

Од Окружниот стопански суд во Штип, бр. 180/58. (220)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VIII-1958 година под рег. бр. 5 на страна 153 е запишана под фирма: Продавница на Трговското претпријатие „Калинка“ од Штип, со седиште во Штип. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на овошје и зеленчук, конзервирано овошје и зеленчук, шеќер и производи од шеќер, алкохолни пијалоци (во шишиња) и безалкохолни пијалоци, пиво (во шишиња), млечни и сувомесни производи, варива (грав, ориз, лека и др.), тестенини и сапун.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Калинка“ — Штип, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Штип бр. 05—3368 од 8-VIII-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 167/58. (221)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 353 на страна 1153 е запишано под фирма: Мешовито задружно трговско претпријатие „15 мај“, со седиште во Нови Дојран. Предмет на работењето на претпријатието е: продажба на текстил, конфекција, електричен материјал, прехранбени производи, алкохолни пилатоци, мешана индустриска стока, зеленчук и овошје и други материјали.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 350/1 од 25-X-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Дајлиев Тошов Мито.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 102/59. (232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 383 на страна 319 е запишано под фирма: Околско задружно трговско претпријатие „Задругар“ во Делчево — Претставништво во Скопје. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување договори во име и за сметка на претпријатието.

Претставништвото е основано согласно со одобрението на Народниот одбор на град Скопје бр. 5796 од 12-VII-1955 година.

Претставништвото ќе го потпишува Борис Аврамовски, шеф на претставништвото, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 981/58. (233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 589 на страна 325 е запишан под фирма: Сервис за перење и пеглање „Билјана“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на сервисот е: укажување услуги на населението и стопанските организации со перење, пеглање и шиене.

Сервисот е основан со решението на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 170 од 13-I-1959 година.

Сервисот ќе го потпишува в.д. раководителот Ивановски Сандре, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 97/59. (234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 223 на страна 731 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со индустриски стоки, тутунови преработки, кибрит и друго на големо и мало „Пошет“, со седиште во с. Старо Нагоричане — Кумановско. Предмет на работењето на претпријатието е: промет на големо и мало со индустриски стоки, преработки од тутун, кибрит и друго.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04—4704/1 од 26-XII-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Серафимовски А. Владо и книговодителот Ангела

Михајлов Бојковски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 71/59. (239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 224 на страна 737 е запишано под фирма: Трговско претпријатие за набавка и продажба на сите видови индустриски стоки „Напредок“, со седиште во с. Клечевци — Кумановско. Предмет на работењето на претпријатието е: набавка и продажба на сите видови индустриски стоки.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Клечевци бр. 02/2 од 10-XII-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат директорот Антовски Васиљков Бојко и книговодителот Гурковски Митев Ѓорѓи.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 75/59. (240)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 225 на страна 743 е запишана под фирма: Занаетчиска задруга за изработка на собо-сликарски шаблони „Декоратив“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на задругата е: производство на собо-сликарски шаблони, цртежи за рачна работа, молерски ваљци и апарати.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 17846 од 17-XII-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат раководителот Тодор Насковски и Стојковски Цветков Будимир, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 20/59. (241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 194 на страна 567 е запишано под фирма: Фабрика за производство на чевли и папучи во Куманово — Продавница бр. 1 во Куманово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на чевли и папучи од сите видови.

Продавницата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05—6748 од 5-V-1958 година.

Раководител на продавницата е Александар Димитриевски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 467/58. (243)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 222 на страна 725 е запишана под фирма: Занаетчиска папучарска задруга „Млад задругар“, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на задругата е: производство и продажба на сите видови папучи.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 18392 од 17-XII-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Мицевски Трајко, б.д. раководител, и Цветковски Стојанов Владимир, заменик раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1030/58. (245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 94 на страна 405 е запишана под назив: Земјоделска задруга „Нов развиток“, со седиште во с. Арбанашко, Кумановско. Предмет на работењето на задругата е:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. укажување услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. набавка и продажба на алкохолни и безалкохолни пијалоци;

10. набавка и продажба на индустриски, манифактурни и колонијални стоки;

11. експлоатација на шума и продажба на преработено дрво;

12. преориентација на земјиште и откуп на земјоделски производи;

13. откуп на жива стока и продажба;

14. домашна ракотворба и продажба;

15. овоштарство и малинарство.

Задругата е основана согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 4594 од 26-XII-1958 година.

Членови на управниот одбор на задругата се: Стефановски Александар Трајан, Костовски Горѓиев Стојан, Димитриевски Стевков Киро, Димитриевски Петрушов Милан, Спасовски Петрушов Јане, Каранфиловски Милан Миливоја и Додевски Трајков Александар. Задругата ќе ја потпишуваат Стефановски Александар Трајан, управник на задругата, и Димитриевски Стевков Киро, магационер и благајник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 43/59. (2442)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 203 на страна 613 е запишан под фирма: Претпријатие за производство, обработка и продажба на тутун „Отља“ во с. Липково — Самостоен погон за сточарство и ратарство во село Отља — Кумановско. Предмет на работењето на

погонот е: набавка на расни и реонирани крави, производство, преработка и продажба на млечни производи, ќе набавува и произведува сточна храна на своите површини, а воедно и ќе купува и тоа нарочно концентрирана храна.

Погонот е основан од Претпријатието за производство, обработка и продажба на тутун „Отља“ — с. Липково, а согласно со одобрението на Народниот одбор на општината Липково бр. 5339/1 од 28-XI-1958 година.

Раководител на погонот е Целадини Шамп. Погонот ќе го потпишуваат Емрулаи Фериз, директор на претпријатието што го основало, и Томе Алексовски, шеф на сметководството, а во случај на отсутност на еден од нив, погонот ќе го потпишува раководителот Целадини Шамп.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 1081/58. (244)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 32/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Гоце Делчев“, с. Будаково — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. лозарство и сточарство; и

10. трговија на мало со индустриски стоки;

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 433/58. (508)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 2/57, свеска II е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Алекса Героски“, с. Пашино Рувци — Битолска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и

9. трговија на мало со индустриски и колонијални стоки.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 449/58. (510)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2-III-1959 година под рег. бр. 89/55, свеска II е запишано следното: Престанува овластувањето за потпишување на досегашниот директор Илија Стојановски. Инвалидското занаетчиско претпријатие „Инзал“ — Прилеп ќе го потпишуваат новоназначениот в.д. директор Веенко Домлески и Блага Шукароска.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 155/59. (511)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 11-III-1959 година под рег. бр. 8/55, свеска II е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата бр. 4 на Трговското претпријатие „Текстил“ — Прилеп, така што продавницата отсега ќе ја обавува следната дејност: продажба на мало галантериска стока, текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 171/59. (512)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 13-III-1959 година под рег. бр. 20/55, свеска II е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Колонијал“ — Прилеп, така што отсега претпријатието ќе ја обавува следната дејност: трговија на мало со животни прехрани, куќни потреби, хемикалии, бои, лакови, прибор, нафтни деривати, мазира и масти.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 175/59. (513)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3-III-1959 година под рег. бр. 73/55 — II е запишано следното: Се симнува принудната управа на Конзумната млекара во Прилеп, ставена со решението на НО на општината Прилеп бр. 6694 од 6-IV-1957 година.

За в.д. директор на Конзумната млекара во Прилеп е назначен Благоја Гадоски, кој во иднина ќе ја потпишува млекарата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 156/59. (514)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 8/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Преспа“, с. Љубојно — Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко ѓубре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата; и

9. касапница.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 431/58. (516)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 15/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Коста Кусаковски“, с. Подмочани — Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство и откуп на жива стока за тов.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фн бр. 437/58. (517)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 5/55, свеска IV е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Мите Прилуоски“, с. Царев Двор — Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации;

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фн бр. 438/58. (518)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на задругите на 28-XII-1958 година под рег. бр. 21/55 е запишано следното: Сообразно со прописите на пречистениот текст на Уредбата за земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Јован Малинајдовски“, с. Крани — Охридска околија, ги промени своите правила по кои во иднина задругата ќе ја обавува следната дејност:

1. земјоделско производство на општонародна земја, земена под закуп или добиена на бесплатно користење;

2. организирање земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители, преку создавање на разни видови кооперации.

3. вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и орудија, како и

разни други услуги што се во врска со земјоделското производство;

4. договарање вишоци од земјоделското производство од своето подрачје, преземање и нивни пласман;

5. снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачко гудре итн.);

6. преработка и доработка на земјоделски производи;

7. организирање на штедење и кредитирање;

8. стручно издигање на кадри нужни за стопанската активност на задругата;

9. сточарство.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фн бр. 450/58. (519)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 20-II-1959 година под рег. бр. 74/55, свеска III е запишано следното: Се проширува досегашната дејност на Трговското претпријатие „Нова трговија“, од Струга, така што отсега претпријатието ќе ја обавува следната дејност: трговија со железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиене и приор, електротехнички материјали, музички инструменти, радиоапарати и др., стакло, порцулан и керамичка стока, галантериска и козметичка стока, нафтени деривати, мазира, масла и масти, парфимериска и јажарска стока, конопени и јутени производи, бои, лакови, хемикалии и прибор, жита-рици и мелнички преработки, прехранбени намир-ници и предмети за куќни потреби, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пивалоци, тутунови преработки, кибрит и прибор, мешани и индустриски стоки, текстил, кратка и плетена стока и конфекција, канцелариски материјал, хартија, школски прибор и прибор за пишување.

Продажба на големо техничка стока за снабдување на производителните претпријатија и занает-ството: машини, уреди, техничка, железарска и метална стока, градежни материјали, производи од гума, каучук и пластична маса.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фн бр. 399/58. (522)

РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАОТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 8363 од 23-VIII-1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 12, рег. бр. 103 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Фаик Ејуп Пајазити, со седиште во Скопје, ул. „200“ бр. 35. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Ејуп Пајазити. (203/53)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Ида-дија“ — Скопје бр. 05-16305 од 5-III-1959 година е

запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 49 занаетчискиот дуќан под фирма: „Фото-рекс“ Драган В. Арсовски, со седиште во Скопје, ул. „312“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драган В. Арсовски. (94)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-2585 од 17-III-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 214, рег. бр. 214 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ристо Димов Салтаџиев, со седиште во Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Димов Салтаџиев. (98)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 13715/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 493, рег. бр. 494 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Илијас Шукри Џемаили, со седиште во Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 73. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илијас Шукри Џемаили. (99)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 4231/1957 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 492, рег. бр. 493 занаетчискиот дуќан под фирма: Берберница „Весна“ на Јосифоски Мате, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџов“ бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мате Јосифоски. (100)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 4426/1 од 1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 491, рег. бр. 492 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Идризи Шаип, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска“. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Идризи Шаип. (101)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 9363 од 23-II-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 128 занаетчискиот дуќан под фирма: Метало-стругар Петко Лазов Василковски, со седиште во Скопје, ул. „Борис Кидрич“ бр. 51. Предмет на работењето на дуќанот е: метало-стругарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петко Лазов Василковски. (102)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 04-2201/1 од 18-III-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 215, рег. бр. 215 занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Боро Цандов Еленов, со седиште во Кавадарци, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 32. Предмет на работењето на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Боро Цандов Еленов. (103)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-13876/1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, под рег. бр. 62 занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Бранко Крстевски, со седиште во Скопје, ул. „Генерал Темпо“ бр. 36. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Крстевски. (105)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-8923/1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7 под рег. бр. 61 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебџија Саити Рушит, со седиште во Скопје, ул. „Генерал Темпо“ бр. 36. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебџија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Саити Рушит. (106)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-13659/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7 рег. бр. 60 занаетчиската работилница под фирма: Работилница за изработка на вратоврски на Марија Коневска, со седиште во Скопје, ул. „32“ бр. 3. Предмет на работењето на работилницата е: изработка на вратоврски.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марија Коневска. (107)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 04-14463/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 7, рег. бр. 59 занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Тихомир Сарџовски, со седиште во Скопје, ул. „305“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: сидарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тихомир Сарџовски. (110)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-19825/1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 239, рег. бр. 239 занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Енџреф Реџепов Алитовски, со се-

диште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ештреф Реџепов Алитовски. (111)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-2487/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 240, рег. бр. 240 занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебидија Деар Алиов Абазовски, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деар Алиов Абазовски. (112)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Куманово бр. 05-1428/1/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 238, рег. бр. 238 занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација Звонимир Димитриев Готик, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Звонимир Димитриев Готик. (113)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-2252/1 од 7-III-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 480 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Шабан Салиов Намиќ, со седиште во с. Здунџе — Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шабан Салиов Намиќ. (114)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-1238/1 од 3-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 521, рег. бр. 513 занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Атанас Трајков Николов, со седиште во Титов Велес, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Атанас Трајков Николов. (115)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 4322/6/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 655 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Деница Крумова Спенџарска, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Деница Крумова Спенџарска. (116)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 3809/6/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 654 занаетчискиот дуќан под фирма: Наландија Јован Крумов Спенџарски, со седиште во

Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на налани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Крумов Спенџарски. (117)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 3352/1/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 653 занаетчискиот дуќан под фирма: Месопреработувач (кебапчија) Ефтим Ѓоргов Дотазански, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продажба на кебапи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ефтим Ѓоргов Дотазански. (118)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 3599/1/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 652 занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Петар Ефтимов Симески, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиење на облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ефтимов Симески. (119)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-1381/1 од 10-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 478 занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Зоран Сребрев Петрески, со седиште во Гостивар, кеј „Братство-единство“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: молеро-фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зоран Сребрев Петрески. (121)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 794/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 496, рег. бр. 497 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Шериф Рашидов Имери, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 69. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шериф Рашидов Имери. (122)

Врз основа на дозволата од Народниот одбор на општината Тетово бр. 3057/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 497, рег. бр. 498 занаетчискиот дуќан под фирма: Јорџандија Асани Авдиов Зулфи, со седиште во Тетово, ул. „Беличица“ бр. 22. Предмет на работењето на дуќанот е: правење на јоргани и душеци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асани Авдиов Зулфи. (123)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кисела Вода“ — Скопје бр. 03-840/1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и

работилници на страна 7, рег. бр. 63 занаетчиската работилница под фирма: Работилница за сувотестени производи (корнети, кори и обланди) на име Диме Темков, со седиште во Скопје, ул. „Ленинградска“ бр. 112. Предмет на работењето на работилницата е: изработка на сувотестени производи (корнети, кори и обланди).

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диме Темков. (124)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 1585 од 26-II-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 129 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Димитар Миланов Наџаков, со седиште во Скопје, ул. „Белградска“ бр. 109. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Миланов Наџаков. (125)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04—7703/1 од 22-I-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 481 занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Воислав Димитриов Стојковски, со седиште во Гостивар, ул. „Димитар Влахов“ бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Воислав Димитриов Стојковски. (126)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—8318 од 12-I-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 316, рег. бр. 316 занаетчискиот дуќан под фирма: Влечкар Рампо Тасев Ристески, со седиште во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бр. 176. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на сите видови влечки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рампо Тасев Ристески. (129)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—5335/58 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 318, рег. бр. 318 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Цветко Димев Спиркоски, со седиште во место викано „Поводеници“ — Прилеп. Предмет на работењето на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цветко Димев Спиркоски. (130)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 05—2545/1958 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 319, рег. бр. 319 занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Методија Димков Апостоловски, со седиште во Прилеп, ул. „Републиканска“ бр. 39. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на предмети од дрво.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Димков Апостоловски. (131)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—2856 од 14-IV-1959 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 852, рег. бр. 79 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Јордан Стефанов Јончевски, со седиште во Битола, ул. „Илинден“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнаџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Стефанов Јончевски. (132)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—2859 од 14-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 851, рег. бр. 78 занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Спиро Наумов Ристески, со седиште во Битола, ул. „Карловачка“ бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спиро Наумов Ристески. (133)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—2964 од 16-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 853, рег. бр. 80 занаетчиската работилница под фирма: Работилница за изработка на шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети на име Методија Блажев Стојковски, со седиште во Битола, ул. „Охрид“ бр. 102. Предмет на работењето на работилницата е: изработка на шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Блажев Стојковски. (134)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04—715/1 од 7-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 61, рег. бр. 482 занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Целал Саитов Јакупи, со седиште во Гостивар, ул. „ЈНА“ бр. 60. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целал Саитов Јакупи. (135)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—2965 од 22-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 855, рег. бр. 82 занаетчиската работилница под фирма: Работилница за изработка на шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети на име Васил Петров Велџановски, со седиште во Битола, ул. „Дунав“ бр. 16. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на шноли, укосници, игли и ситни украсни предмети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Петров Велџановски. (138)

Врз основа на дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Народниот одбор на општината Старо Нагоричане бр. 04—4646/1 од 5-III-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 2 занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Светомир Сибина Ѓорѓевиќ, со седиште во с. Врачовце — Кумановско. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Светомир Сибина Ѓорѓевиќ. (139)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Идадија“ — Скопје бр. 05—5986/1 од 29-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 50 занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Роза“ на Александар Секуловски, со седиште во Скопје, ул. „Ѓуро Ѓаковиќ“ бр. 26 — Скопје. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Секуловски. (140)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3108 од 25-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 858, рег. бр. 85 занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Трифун Наумов Чомовски, со седиште во Битола, ул. „Ѓ. Ѓаковиќ“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трифун Наумов Чомовски. (141)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3103 од 25-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 857, рег. бр. 84 занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Димче Василев Ангеловски, со седиште во Битола, ул. „Брегалница“ бр. 47. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димче Василев Ангеловски. (142)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3098 од 25-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 856, рег. бр. 83 занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Илија Бошев Нешковски, со седиште во Битола, ул. „Матеја Губец“ бр. 62. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Бошев Нешковски. (143)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03—2788/1 од 16-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 213/III занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Крсто Атанасов Стојчев, со седиште во с. Мородвис, Штипска околија. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Атанасов Стојчев. (144)

Врз основа на дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината „Кале“ — Скопје бр. 869 од 26-II-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 130 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Каил Каили Јахи, со седиште во Скопје, ул. „125“ бр. 65. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Каил Каили Јахи. (145)

Врз основа на дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Берово бр. 05—1082/1 од 19-III-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 36, рег. бр. 656 занаетчискиот дуќан под фирма: Ориенталска слаткарница на Абаз Ремзи, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абаз Ремзи. (146)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—3207 од 27-IV-1959 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 859, рег. бр. 86 занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Александар Димков Ангелевски, со седиште во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 77. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Димков Ангелевски. (147)

Врз основа на дозволата од Секретаријатот за стопанство на Народниот одбор на општината Битола бр. 07—2953 од 14-IV-1953 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 854, рег. бр. 81 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Трајан Стојков Николовски, со седиште во Битола, ул. „Илинден“ бр. 192. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнициски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Стојков Николовски. (148)